

Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори

Македонско Кредитно Биро АД, Скопје

31 декември 2011 година

## Содржина

	страна
Извештај на независните ревизори	1
Извештај за финансиската состојба	3
Извештај за сеопфатната добивка	4
Извештај за промените во капиталот	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7



Grant Thornton

An instinct for growth™

## Извештај на независните ревизори

Grant Thornton DOO  
1000 Skopje  
M.H. Jazmin 52 v - 1/7  
Macedonia

T +389 2 3214 700  
F +389 2 3214 710  
[www.grant-thornton.com.mk](http://www.grant-thornton.com.mk)

До Раководството и Акционерите на

Македонско Кредитно Биро АД, Скопје

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Македонско Кредитно Биро АД, Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2011 година, Извештај за сеопфатната добивка, Извештајот за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 26.

### *Одговорност на Раководството за финансиските извештаи*

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи согласно сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои не содржат материјално значајни грешки како резултат на измама или грешка.

### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи.

An instinct for growth

Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално значајни грешки во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.


#### *Мислење*

Наше мислење е дека наведените финансиските извештаи, во сите материјални аспекти, ја претставуваат објективно финансиската состојба на Друштвото на ден 31 Декември 2011 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.


#### *Останати прашања*

Финансиските извештаи на Македонско Кредитно Биро АД Скопје со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2010 година се ревидирани од страна на друг ревизор кој во својот извештај од 17 март 2011 година изрази мислење без резерва за истите.

Скопје,  
09 март 2012 година



Грант Торнтон ДОО



Директор  
Ружа Филипчава



Овластен ревизор  
Марјан Андонов

## Извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2011 000 мкд	31 декември 2010 000 мкд
<b>Средства</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности, постројки и опрема	5	8,239	12,165
		<b>8,239</b>	<b>12,165</b>
<b>Тековни средства</b>			
Побарувања од купувачи и останати побарувања	7	584	199
Парични средства и еквиваленти	8	460	13
		<b>1,044</b>	<b>212</b>
<b>Вкупно средства</b>		<b>9,283</b>	<b>12,377</b>
<b>Капитал и обврски</b>			
<b>Капитал</b>	9		
Акционерски капитал		1,845	1,845
Акумулирана (загуба)		(19,584)	(12,971)
		<b>(17,739)</b>	<b>(11,126)</b>
<b>Обврски</b>			
<b>Нетековни обврски</b>			
Позајмици со камата	10	26,085	23,337
		<b>26,085</b>	<b>23,337</b>
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	11	937	166
		<b>937</b>	<b>166</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>27,022</b>	<b>23,503</b>
<b>Вкупно обврски и капитал</b>		<b>9,283</b>	<b>12,377</b>

Овие финансиски извештаи се одобрени од раководството на Друштвото на 29 февруари 2012 година и се потпишани во негово име од:



Г-ѓа Славица Богоева

Главен Извршен Директор

## Извештај за сеопфатната добивка

	Бел.	Година што завршува на	
		31 декември 2011 000 мкд	31 декември 2010 000 мкд
Приходи од извршени услуги	12	4,275	-
Трошоци за вработени	13	(3,409)	(3,286)
Депрецијација	5	(3,826)	(3,599)
Останати деловни трошоци	14	(2,372)	(1,933)
		<b>(5,432)</b>	<b>(8,818)</b>
Финансиски приходи	15	1	1
Финансиски (расходи)		(1,181)	(1,019)
Загуба за годината пред оданочување		<b>(6,612)</b>	<b>(9,836)</b>
Даночен расход	16	(1)	-
Загуба за годината		<b>(6,613)</b>	<b>(9,836)</b>
Останата сеопфатна добивка за годината		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		<b>(6,613)</b>	<b>(9,836)</b>
Добивка за годината расположлива за акционерите		(6,613)	(9,836)
Вкупна сеопфатна добивка за годината расположлива за акционерите		<b>(6,613)</b>	<b>(9,836)</b>

## Извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал	Акумулирана загуба	Вкупно
<b>На 01 јануари 2011 година</b>	<b>1,845</b>	<b>(12,971)</b>	<b>(11,126)</b>
<i>Трансакции со сопствениците</i>	-	-	-
<i>Загуба за годината</i>	-	(6,613)	(6,613)
<i>Останата сеопфатна добивка</i>	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	(6,613)	(6,613)
<b>На 31 декември 2011 година</b>	<b>1,845</b>	<b>(19,584)</b>	<b>(17,739)</b>
<b>На 01 јануари 2010 година</b>	<b>1,845</b>	<b>(3,135)</b>	<b>(1,290)</b>
<i>Трансакции со сопствениците</i>	-	-	-
<i>Загуба за годината</i>	-	(9,836)	(9,836)
<i>Останата сеопфатна добивка</i>	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	(9,836)	(9,836)
<b>На 31 декември 2010 година</b>	<b>1,845</b>	<b>(12,971)</b>	<b>(11,126)</b>

## Извештај за паричните текови

	Белешки	Година што завршува на	
		31 декември 2011 000 мкд	31 декември 2010 000 мкд
<b>Оперативни активности</b>			
Загуба за годината пред оданочување		(6,612)	(9,836)
Корекција за:			
Депрецијација	5	3,926	3,599
Нето расходи/(приходи) од финансирање	15	1,180	1,018
Корекција на недвижности, постројки и опрема	5	-	221
<b>Загуба од дејноста пред промените во обртниот капитал</b>		<b>(1,506)</b>	<b>(4,998)</b>
<i>Промена во обртниот капитал</i>			
Однапред платени трошоци		-	473
Побарувања од купувачи и останати побарувања		(379)	(153)
Обврските кон добавувачи и останати обврски		771	151
		<b>(1,114)</b>	<b>(4,527)</b>
Платени/Наплатени камати		(2)	1
Платен данок на добивка		(7)	(16)
<b>Нето парични текови од оперативни активности</b>		<b>(1,123)</b>	<b>(4,542)</b>
<b>Парични текови од финансиски активности</b>			
Приливи од позајмици		1,570	4,233
<b>Нето парични текови од финансиски активности</b>		<b>1,570</b>	<b>4,233</b>
<b>Нето промени кај парични средства и парични еквиваленти</b>			
Парични средства и парични еквиваленти на почетокот на годината	8	447	(309)
		13	322
<b>Парични средства и парични еквиваленти на крајот на годината</b>	<b>8</b>	<b>460</b>	<b>13</b>